

**ТАРИФА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ**

СОДРЖИНА		
1	ОПШТИ УСЛОВИ	2
2	БАНКАРСКИ СМЕТКИ	2
3	ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА	3
4	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	3
5	ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО - ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	4
6	ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО	5
7	БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ	5
8	ДОКУМЕНТИРАНИ АКРЕДИТИВИ	6
9	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА	7
10	ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ	7
11	ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	8
12	ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ	8
13	ДРУГИ УСЛУГИ	8
14	ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	8
1.	ОПШТИ УСЛОВИ	
1.1	Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување на надоместоците и провизиите за услугите, стапките на провизијата и висината на надоместоците, како и начинот и роковите на пресметувањето и наплатата на провизијата и надоместокот.	
1.2	Надоместоците за услугите Банката ги пресметува на клиенти - физички и правни лица, резиденти и нерезиденти за кои ги врши тие услуги. Воедно, договорите за извршување банкарски работи задолжително треба да ги содржат и одредбите за надоместите.	
1.3	Во категоријата правни лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти правни лица освен ако не е децидно нагласено.	
1.4	Во категоријата физички лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти физички лица освен ако не е децидно нагласено.	
1.5	РЕЗИДЕНТ – физичко лице е лице кое има пријавено постојано место на живеење во РМ или привремено престојува во РМ врз основа на важечка виза на престој, односно работна виза во траење од најмалку 6 месеци. Сите други лица се сметаат за НЕРЕЗИДЕНТИ. Воедно, лице со патна исправа на РМ во која е содржана странска адреса на живеење има статус на НЕРЕЗИДЕНТ.	
1.6	РЕЗИДЕНТ – правно лице се трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во РМ и нивни претставништва во странство. НЕРЕЗИДЕНТИ се сите други правни лица кои не се дефинирани како резиденти.	
1.7	За работи кои не се предвидени во оваа тарифа, Банката може да ја утврди висината на надоместокот со договор помеѓу Банката и клиентот.	
1.8	За одредени работи Банката може да договара надоместоци во вид на паушали.	
1.9	Покрај надоместоците, корисникот е должен да плати ДДВ секогаш кога е потребно тие да бидат платени, согласно законските прописи.	
1.10	При купопродажба на странски ефективни средства за наплата по одредена тарифна ставка се применува среден курс на индикативна курсна листа на НБРМ на денот на склучувањето на трансакцијата.	
1.11	Надоместоците за работи со странство, предвидени во оваа тарифа, а кои се вршат преку други деловни банки, согласно поодделно склучени спогодби, се наплатуваат според тарифите на тие банки.	
1.12	За услугите во девизното работење, кои Банката ги врши за корисниците - резиденти, пресметувањето на надоместок се врши во денари по среден курс на НБРМ за соодветната валута, кој важи на денот на пресметувањето.	
1.13	За услугите кои Банката ги извршува во делот на платниот промет во земјата и странство, надоместоците ќе бидат пресметувани дневно од корисниците за секоја извршена трансакција, со задолжување на трансакциската сметка на корисникот.	
1.14	Во случај корисникот на услугите од кои било причини да не ја искористи услугата делумно или во целост, наплатената провизија не се враќа, освен за услугите содржани во т.11 од оваа тарифа.	
1.15	Покрај надоместоците предвидени со оваа тарифа, Банката наплатува и стварни трошоци (ПТТ трошоци, даноци, трошоци на другите банки, трошоци на воспоставување хипотека и залог, судски трошоци и др. стварни трошоци.)	
2.	БАНКАРСКИ СМЕТКИ	
2.1	ОТВОРАЊЕ СМЕТКА	Висина на надоместокот
		Резидент
		Нерезидент
2.1.1	Денарска сметка	
2.1.1.1	редовен ЕРИС	без надомест
2.1.1.2	итен ЕРИС	200,00 ден.
2.1.1.3	на барање на Банката за отплата на кредит	без надомест
2.1.2	ДЕВИЗНА СМЕТКА	
2.1.2.1	Отворање девизна сметка	без надомест

2.1.2.2	Разгледување документација за отворање сметки на нерезидент	/	100 ЕУР
2.2	ВОДЕЊЕ СМЕТКА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
2.2.1	ДЕНАРСКА СМЕТКА		
2.2.1.1	месечен надомест за долговен промет до 500.000,00 ден.	300,00 ден.	
2.2.1.2	месечен надомест за долговен промет од 500.001,00 ден. до 2.000.000,00 ден.	700,00 ден.	
2.2.1.3	месечен надомест за долговен промет над 2.000.000,00 ден.	1.000,00 ден.	
2.2.1.4	Водење блокирана денарска сметка поради неактивност повеќе од две години или неажурирана документација	без надомест	1.200,00 ден. месечно
2.2.1.5	Активирање на блокирана сметка заради неажурирана документација	без надомест	650,00 ден.
2.2.1.6	Водење на денарска сметка на нерезиденти (доколку има салдо)	/	900,00 ден. месечно
2.2.2	ДЕВИЗНА СМЕТКА		
2.2.2.1	Месечен надомест за одржување на сметка (доколку има промет на сметката во месецот)	50,00 ден.	900,00 ден.
2.2.2.2	Водење блокирана девизна сметка поради неактивност повеќе од две години или неажурирана документација	без надомест	1.500,00 ден. месечно
2.3	ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
2.3.1	ДЕНАРСКА СМЕТКА		
2.3.1.2	по барање на клиент	1.500,00 ден.	
2.3.1.3*	по известување од Централен регистар на РМ	1.500,00 ден.	
2.3.1.4	по одлука од Суд	без надомест	
*Доколку состојбата на сметката е помала од предвидениот износ утврден во Тарифата, Банката наплаќа провизија во износ од постојниот на сметката.			
2.3.2	ДЕВИЗНА СМЕТКА	1.500,00 ден.	3.000,00 ден.
3.	ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА		
3.1	ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО ДЕНАРИ	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
3.1.1	Уплата на сопствена сметка до 12:00h	без надомест	
3.1.2	Уплата на сопствена сметка по 12h	0,15%, мин. 50,00 ден.	
3.1.3	Исплата од сопствена сметка	0,4%, мин. 70,00 ден.	0,50%, мин. 600,00 ден.
3.2	ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
3.2.1	Уплата на сопствена сметка	0,35% мин. 600,00 ден.	
3.2.2	Исплата од сопствена сметка	0,40%, мин. 600,00 ден.	0,50%, мин. 900,00 ден.
3.3	ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНИ БАНКНОТИ		
3.3.1	Замена на оштетени денарски банкноти	10% од износот	
4.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
4.1	БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
4.1.1	Интерни плаќања		
4.1.1.1	во корист на Банката	без надомест	
4.1.1.2	во корист на друг клиент на Банката – интерни плаќања	30,00 ден.	0,29%, мин. 150,00 ден. макс. 2.000,00 ден.
4.1.1.3	Безготовински пренос на плата од сметка на правно лице во Банката на сметка на физичко лице во Банката	2,00 ден. по налог	
4.1.2	Меѓубанкарски плаќања		
4.1.2.1	кон КИБС: - до 10.000,00 ден. - над 10.000,00 ден.	37,00 ден. 50,00 ден.	0,29%, мин. 300,00 ден. макс. 2.900,00 ден.
4.1.2.2	кон МИПС	250,00 ден.	0,29%, мин. 300,00 ден. макс. 6.000,00 ден.
4.1.4	Меѓубанкарски приливи	без надомест	0,2%, мин. 600,00 ден. макс. 10.000,00 ден.
4.2	ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
4.2.1	Извршување судски одлуки, извршни решенија, оставински решенија и др. налози за наплата на побарувања	1.500,00 ден.	
4.2.2	Изработка на каматен лист при извршување судски одлуки, извршни решенија, оставински решенија и др. налози за наплата на побарувања	50,00 ден. по каматен лист	

4.2.3	Блокада на денарска трансакциска сметка	300,00 ден.	
4.2.4	Деблокада на денарска трансакциска сметка	300,00 ден.	
4.2.5	Измена на блокада	250,00 ден.	
4.2.6	Делумно извршување на средства од блокирана сметка	500,00 ден.	
4.2.7	Извршување на задолжница	1.000,00 ден.	
4.2.8	Поднесување на задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, подносител на задолжницата)	300,00 ден.	
4.2.9	Повлекување на задолжница од страна на доверител (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)	100,00 ден.	
4.2.10	Траен налог – пренос во рамки на свои сметки во Силк Роуд Банка АД Скопје	без надомест	
4.2.11	Траен налог – пренос на сметки на Силк Роуд Банка АД (рата за кредит, обврски по картички)	без надомест	
4.2.12	Траен налог – пренос на сметки на клиенти во Силк Роуд Банка АД (интерен)	10,00 ден.	
4.2.13	Траен налог - пренос на сметки во други банки (екстерен)	15,00 ден.	
4.2.14	Издавање преписи на дневни изводи, извод по барање за состојба во тек на денот (тековна година)	50,00 ден.	
4.2.15	Доставување податоци за клиент на барање на извршител / нотар (по ЕМБ)	700,00 ден. + ДДВ	
4.2.16	Издавање прегледи за примени решенија за присилна наплата за сопствена сметка - до 20 решенија по ЕМБ - над 20 решенија по ЕМБ	- 300,00 ден. - 600,00 ден.	
4.2.17	Издавање извештај за блокада за сопствена сметка	200,00 ден. картица	
4.2.18	Периодични извештаи за УЈП (доколку има салдо)	150,00 ден.	
4.2.19	Препис на документи од архива од претходни години (во хартиена и во електронска форма)	100,00 ден. од документ (страна), мин. 600,00 ден. - макс. 6.000,00 ден.	
4.2.20	Издавање дневни изводи		
	- во факс	1.000,00 ден. годишно (со вклучен ДДВ)	
	- на шалтер	без надомест	
	- по факс	10,00 ден. по лист	
	- по е-пошта	70,00 ден. месечно	
	Преку СВИФТ МТ940 за резиденти и нерезиденти	1.200,00 ден. месечно	
4.2.21	Издавање платни инструменти (кочан)	без надомест	
4.2.22	Пресметка на камата по барање на клиент	150,00 ден. + ДДВ по каматен лист по еден главен долг	
4.2.23	Повлекување налог од КИБС	100,00 ден.	
5.	ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО – ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
5.1	ПРАВНИ ЛИЦА	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
5.1.1	Интерни плаќања	10,00 ден.	0,2%, мин. 80,00 ден. макс. 1.500,00
5.1.2	Плаќања кон КИБС	0,017%, мин. 18,00 ден. макс. 22,00 ден.	0,2%, мин. 120,00 ден. макс. 2.000,00 ден.
5.1.3	Плаќања кон МИПС	120,00 ден.	0,02%, мин. 200,00 ден. макс. 5.000,00 ден.
5.1.4	Месечен надомест за активно електронско банкарство	70,00 ден.	150,00 ден.
5.1.5	Реиздавање на КИБС дигитален сертификат поради губење	500,00 ден. + ДДВ	1.000,00 ден. + ДДВ
5.2	ПРАВНИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ (ПП 53 – ПЛАТИ)		
5.2.1	Интерни плаќања	без надомест	
5.2.2	Плаќања кон КИБС	12,00 ден. по трансакција	
5.2.3	Плаќања кон МИПС	80,00 ден. по трансакција	
5.3	КИБС ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ		
5.3.1	Прво издавање на Верба К2		
5.3.1.1	1 година	1.810,00 ден.	
5.3.1.2	2 година	2.430,00 ден.	
5.3.1.3	3 година	3.020,00 ден.	
5.3.2	Прво издавање на Верба Про2		
5.3.2.1	1 година	2.150,00 ден.	
5.3.2.2	2 година	3.030,00 ден.	

5.3.2.3		3 година	3.840,00 ден.
5.3.3	Следно издавање на Верба К2 (обнова)		
5.3.3.1		1 година	790,00 ден.
5.3.3.2		2 година	1.420,00 ден.
5.3.2.3		3 година	2.010,00 ден.
5.3.4	Следно издавање на Верба Про2 (обнова)		
5.3.4.1		1 година	1.090,00 ден.
5.3.4.2		2 година	1.970,00 ден.
5.3.2.3		3 година	2.780,00 ден.
5.3.5	Надомест за пристап во системот на електронското банкарство со КИБС дигитални сертификати (за поврзување на правно лице со КИНС сертификат издаден од друга банка или од КИБС)		200,00 ден.
5.3.6	Деблокирање на КИБС дигитален сертификат		300,00 ден.
5.3.7	Поништување на КИБС дигитален сертификат		500,00 ден.
5.3.8	Генерирање на нов ЛИБ во случај на губење, укинување на овластувањето, неовластени пристапи и сл.		200,00 ден.
6.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО		
6.1	Наплати – лоро дознаки	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
6.2.1.1	Лоро наплати за правни лица	0,1%, мин. 600,00 ден. макс. 30.000,00 ден.	0,5%, мин. 600,00 ден. макс. 30.000,00 ден.
6.2	Плаќања – ностро дознаки	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
6.2.2.1	во странство	0,3%, мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.	
6.2.2.1.1	во земјата	0,3%, мин. 900,00 ден. макс. 30.000,00 ден.	
6.3	ДОКУМЕНТИРАНИ ИНКАСО		
6.3.1	Лоро инкасо		
6.3.1.1	Преглед и испраќање на документи на наплата		0,3%, мин. 1.000,00 ден.
6.3.1.2	Трошок за брза пошта при испраќање документи во странство		Стварна вредност + ДДВ
6.3.2	Ностро инкасо		
6.3.2.1	нотификација		0,3%, мин. 1.000,00 ден. + Свифт 300,00 ден.
6.4	ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПП ВО СТРАНСТВО	Висина на надоместокот	
		Резидент	Нерезидент
6.4.1	Конверзија (само кај нерезиденти)	без надомест	0,5%, по среден курс мин. 600,00 ден.
6.4.2	Измена на услови по дознака	1.000,00 ден.	
6.4.3	Извештај за УП – на месечна основа*	150,00 ден. по денарска/девизна сметка, макс. 300,00 ден. по извештај	
6.4.4	Трошок за ностро дознаки со опција “OUR”	0,20%, мин. 1.200,00 ден. макс. 5.000,00 ден. (однапред)	
7.	БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ		
7.1	НОСТРО ГАРАНЦИИ И СБА, ИЗДАДЕНИ ОД БАНКАТА		
7.1.1	Издавање неконфирмирана гаранција и СБА		
7.1.1.1	со денарско или девизно покрите	0,3% тромесечно, мин. 3.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.	
7.1.1.2	врз основ на контрагаранција од странска банка	0,6% тромесечно, мин. 3.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.	
7.1.1.3	со гаранција од домашна банка	0,6% тромесечно, мин. 3.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.	
7.1.1.4	со останато обезбедување (хипотека, меница..)	1,2% тримесечно, мин.3.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.	
7.1.2	Издавање конфирмирана гаранција и СБА		
7.1.2.1	со денарско или девизно покрите	0,6% тромесечно, мин. 3.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден. + реален трошок на странска банка	
7.1.2.2	со останато обезбедување (хипотека, меница..)	1,5% тромесечно, мин. 5.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден. + реален трошок на странска банка	
7.1.3	Измена на условите на гаранцијата и СБА	1.000,00 ден. + СВИФТ трошок 500,00 ден.	
7.1.4	Преглед на документи по гаранција и СБА	0,3% од вредноста на документите, мин. 2.500,00 ден.	
7.2	ЛОРО ГАРАНЦИИ И СБА		

7.2.1	Нотификација без наша обврска	0,1%, мин. 2.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.
7.2.2.	Измена на услови	3.000,00 ден. + СВИФТ трошок 500,00 ден.
7.2.3	Активирање на гаранција	3.000,00 ден. + СВИФТ трошок 500,00 ден.
7.2.4	Пренос на лоро гаранција на друга банка	0,1%, мин. 3.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.
7.2.5	Проследување пораки по ЛГ од/за други банки	2.000,00 ден.
Провизијата се наплатува тромесечно однапред. Провизијата за последното тромесечје се пресметува и наплатува месечно. Доколку рокот на важење во последното тромесечје паѓа до петтиот календарски ден од месецот, не се наплатува провизија за тој месец. Доколку рокот паѓа од шестиот ден натаму, се наплатува провизија за целиот месец. Во случај гаранцијата да не биде прифатена од корисникот и се врати како неважечка, не се врши враќање на провизијата.		
7.3	ДЕНАРСКИ ГАРАНЦИИ	
7.3.1	Издавање чинидбена гаранција за учество на тендер	
7.3.1.1	со паричен депозит или банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.3.1.2	со друго обезбедување (хипотека, меница, гаранција од компанија и др.)	0,3% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.3.2	Издавање на други чинидбени гаранции	
7.3.2.1	со паричен депозит или банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.3.2.2	со друго обезбедување (хипотека, меница, гаранција од компанија и др.)	0,35% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.3.3	Издавање на платежна и авансна гаранција	
7.3.3.1	со паричен депозит или банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.3.3.2	со друго обезбедување (хипотека, меница, гаранција од компанија и др.)	0,4% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.3.4	Царинска гаранција	
7.3.4.1	со паричен депозит или банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.3.4.2	со друго обезбедување (хипотека, меница, гаранција од компанија и др.)	0,35% месечно, однапред мин. 3.000,00 ден.
7.4	Измена на услови на гаранции, освен за промена на рокот	1.250,00 ден.
За царинските гаранции се пресметува провизија за време на рокот во кој може да почне царинската постапка и за +3 месеци, односно до крајниот рок на наплата на гаранцијата. Доколку Банката издаде нова царинска гаранција со која се гарантира и за обврските по старата гаранција, во тој случај не се допресметува провизија за старата гаранција за периодот кој следи по тој датум (период за кој би се пресметувала провизија доколку не се издаде нова царинска гаранција). Провизијата се наплатува однапред за три месеци, за гаранции одобрени со рок подолг од три месеци. Минималниот износ на провизијата за гаранции од 3.000,00 ден. се наплатува еднократно и се однесува за цело времетраење на гаранцијата. Рок на важење на гаранција кој навлегува во наредниот месец, а за кој не се наплатува провизија е 5 дена.		
8.	ДОКУМЕНТИРАНИ АКРЕДИТИВИ	
8.1	НОСТРО АКРЕДИТИВИ, ИЗДАДЕНИ ОД БАНКАТА	
8.1.1	Отворање неконфирмиран акредитив со денарско или девизно покрите / банкарска гаранција	0,3% тромесечно, мин. 2.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.
8.1.2	Отворање неконфирмиран акредитив (со хипотека, меница или други инструменти на обезбедување)	1,2% тромесечно, мин. 2.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.
8.1.3	Отворање конфирмиран акредитив со денарско или девизно покрите / банкарска гаранција	0,6% тромесечно, мин. 2.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.
8.1.4	Отворање конфирмиран акредитив (со хипотека, меница или други инструменти на обезбедување)	1,5% тромесечно, мин. 2.500,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.
8.1.5	Измена на акредитивните услови	500,00 ден. + СВИФТ трошок 500,00 ден.
8.1.6	Провизија за водење евиденција по акредитив со одложено плаќање над 90 дена.	50% од редовна провизија при отворање за секое наредно тромесечје
8.1.7	Изготвување Драфт за акредитив / гаранција однапред (во услови на реализација се одбива од износот на провизија)	1.000,00 ден.
8.2	ЛОРО АКРЕДИТИВИ, ОТВОРЕНИ ВО СИЛК РОУД БАНКА ОД ДРУГИ БАНКИ	
8.2.1	Нотификација без наша обврска	0,1%, мин. 1.000,00 ден. – макс. 30.000,00 ден.
8.2.2	Нотификација со наша обврска	1%, мин. 5.000,00 ден. – макс. 50.000,00 ден.
8.2.3	Пренос на акредитив на втор корисник без наша обврска	0,3%, мин. 1.000,00 ден. – макс. 30.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.
8.2.4	Пренос на акредитив на втор корисник со наша обврска	1%, мин. 5.000,00 ден. – макс. 50.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.
8.2.5	Пренос на акредитив на друга банка	0,2%, мин. 2.000,00 ден. – макс. 30.000,00 ден. + СВИФТ трошок 700,00 ден.

8.2.6	Наплата на прилив по лоро акредитив (согласно редовната тарифа за девизни приливи од странство)	0,09%, мин. 600,00 ден. – макс. 10.000,00 ден.	
8.2.7	Преглед на документи	0,2% од вредноста на документите, мин. 1.500,00 ден. – макс. 50.000,00 ден.	
8.2.8	Измена на акредитивни услови	500,00 ден. + СВИФТ трошок 500,00 ден.	
8.2.9	Трошок за брза пошта при испраќање документи во странство	Стварна вредност + ДДВ	
8.2.10	Проследување пораки по ЛГ од/за други банки	2.000,00 ден.	
<p>Провизијата се наплатува тромесечно однапред. Провизијата за последното тромесечје се пресметува и наплатува месечно. Доколку рокот на важење во последното тромесечје паѓа до петтиот календарски ден од месецот, не се наплатува провизија за тој месец.</p> <p>Доколку рокот паѓа од шестиот ден натаму, се наплатува провизија за целиот месец.</p> <p>Целата провизија се наплатува однапред, ако акредитивот од кои било причини не се искористи во целост, провизијата не се враќа. Доколку акредитивот се отвора итно, провизијата се регулира и наплаќа согласно договор.</p>			
9.	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА		
9.1	ПРОВИЗИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ		
9.1.1	Провизија за обработка на кредитно барање	без надомест, освен за клиенти одбиени еднаш во последните 12 месеци – 2.000,00 ден.	
9.1.2	Провизија за обработка на барање за банкарска гаранција	без надомест, освен за клиенти одбиени еднаш во последните 12 месеци – 2.000,00 ден.	
9.1.3	Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за обртни средства до 1 година	1% еднакратно при одобрување на кредитот	
9.1.4	Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за обртни средства над 1 година	1,25% еднакратно при одобрување на кредитот	
9.1.5	Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за набавка на основни средства (рок подолг од 1 година)	1,25% еднакратно при одобрување на кредитот	
9.1.6	Провизија за водење на кредитно досие за одобрен револвинг кредит-лимит за обртни средства, акредитиви и гаранции	0,125 % месечно, однапред за целиот рок и износ на одобриениот лимит	
9.1.7	Провизија за предвремено раскинување на револвинг кредит-лимит за обртни средства, акредитиви и гаранции (со цел префрлање во друга банка)	1% еднакратно сметано на искористениот износ на лимитот	
9.1.8	Провизија за обработка и подготовка на нова анализа при пролонгирање на рок на отплата на кредит	1,25% еднакратно при пролонгација	
9.1.9	Провизија за обработка и подготовка на нова анализа и водење на кредитно досие при реструктурирање на кредити	1,25% еднакратно при реструктурирање	
9.1.10	Провизија за обработка на кредитно барање за промена на обезбедување по барање на странката	0,5% од кредитната изложеност, макс. 5.000,00 ден.	
9.1.11	Провизија за администрирање на кредит со рок на отплата над 1 година	0,1% годишно на остатокот на долгот, макс. 20.000,00 ден.	
9.2	ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ		
9.2.1	Провизија за предвремено враќање на ануитетски кредити со рок на отплата над 1 година за рефинансирање од друга банка	5% на износот кој предвремено се отплатува	
9.3	ПИСМЕНА ОПОМЕНА		
9.3.1	Писмена опомена за задоцнето плаќање на доспеана обврска над 30 дена (по кредитна партија)	300,00 ден.	
9.3.2	Писмена опомена за задоцнето плаќање на доспеана обврска над 60 дена (по кредитна партија)	600,00 ден.	
10.	ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ		
10.1	ВИЗА БИЗНИС ПРИПЕЈД КАРТИЧКИ	Висина на надоместокот	
		Резидент	
		Нерезидент	
10.1.1	Трошок за издавање на картичка	500,00 ден.	50,00 евра
	за износи од 100,00 – 1.000,00 евра		
	за износи од 1.001,00 – 5.000,00 евра		
	за износи од 5.001,00 – 10.000,00 евра		
	за износи од 10.001,00 – 24.000,00 евра		300,00 евра
10.1.2	Трошок за надополнување	без надомест	2,5% од износот
10.1.3	Подигнување на готовина од банкомати на Силк Роуд Банка Скопје	1,5%, мин.100,00 ден.	2,5%, мин. 5,00 евра
10.1.4	Подигнување на готовина на други банкомати	2,5%, мин. 200,00 ден.	5%, мин. 10,00 евра
10.1.5	Трошок на ПОС терминал	без надомест	0,5% од износот на трансакцијата
10.1.6	Препечатување на картичка (оштетување, промена на податоци, украдена)	300,00 ден.	
10.1.7	Препечатување на пин код	200,00 ден.	
10.1.8	Промена на дневен лимит	200,00 ден.	
10.1.9	Лажно оспорување на трансакција	800,00 ден.	

10.1.10	Итна изработка на картичка/пин	500,00 ден.
11.	ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
11.1	Купопродажба на континуирани државни хартии од вредност издадени од Министерството за финансии за правни и физички лица	0,12% од вредноста на трансакцијата или мин. 300,00 ден.
12.	ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ	
12.1	ИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ НА РЕЗИДЕНТИ	
12.1.1	мал со димензии 7,80x25,50x61,10	1.500,00 ден. годишно + ДДВ
12.1.2	среден со димензии 13,10x25,50x61,10	1.800,00 ден. годишно + ДДВ
12.1.3	голем со димензии 26,50x25,50x61,10	2.300,00 ден. годишно + ДДВ
13.	ДРУГИ УСЛУГИ	
13.1	Услуга за пополнување на НД обрасци за кои клиентот сам ќе врши известување према НБРМ	За прво регистрирање на кредитна пријава 3.000,00 ден. + ДДВ За секоја промена 1.500,00 ден. + ДДВ
13.2	Издавање кумулативен испис од годишниот промет	50,00 ден. по страна
13.3	Издавање на потврди по барање на клиент	500,00 ден. по потврда + ДДВ
13.4	Покренување постапка за наплата по судски пат	стварни трошоци
13.5	Извршување судски и други извршни решенија	
13.5.1	за износи до 100.000,00 ден.	1.000,00 ден.
13.5.2	за износи до 100.001,00 ден. до 500.000,00 ден.	1.500,00 ден.
13.5.3	за износи над 500.001,00 ден.	2.000,00 ден.
13.6	Промена на брава за сеф	100,00 ЕУР + ДДВ во ден. противвредност по среден курс + стварни трошоци за промената
13.7	Фотокопирање документи и други работи над 10 листа	мин. 50,00 ден. или 2,50 ден. по лист
13.8	Провизија за извршена процена на недвижен имот	Согласно Правилникот за начинот на пресметување на награда за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење процена на недвижен имот
13.9	Издавање на тековна состојба од Централен регистар	256,00 ден.
14.	ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	
14.1	За исплата во готово на износи над ЕУР 10.000,00 или денарска противвредност, задолжителна е претходна најава на исплатата од минимум 1 ден. Најавата не важи за исплата на орочените депозити на денот на достасување.	
14.2	Банката може да наплати од комитентите дополнителен износ на провизија за разгледување на барање за кредит за извршени консултации, анализи, експертизи, процени и реални трошоци, сврзани со кредитниот аранжман и оценката на обезбедување.	
14.3	За услугите кои Банката ги врши за странските кореспонденти, надоместоците се пресметуваат во девизи според важечката тарифа на услугите на странските кореспонденти.	
14.4	Надлежноста за регулирањето на тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, Надзорниот одбор ја делегира на Управниот одбор на Банката.	
14.5	Оваа тарифа стапува во сила на 21.10.2020 година. Со стапувањето во сила на оваа тарифа престанува да важи тарифата донесена на 01.10.2020 година.	

Управен одбор на Силк Роуд Банка АД Скопје